

**1910.**

Врз основа на член 190 став 1 и член 152, став 5 од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на Република Македонија“ 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 13.10.2006 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

**Член 1**

Со Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник се уредува постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник (во понатамошниот текст: Правилник).

**Член 2**

Инвестициониот советник е должен да ја обновува дозволата за работење секоја петта година.

**Член 3**

Инвестициониот советник поднесува барање за обновување на дозволата за работење до Комисијата за хартии од вредност во рок од три месеци пред истекот на рокот од член 2 на овој Правилник.

**Член 4**

Кон барањето за обновување на дозволата за работење, инвестициониот советник до Комисијата за хартии од вредност доставува:

1. Биографија, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење, бројот на лична карта и единствениот матичен број;
2. Доказ (уверение/свидетелство/диплома) за степењот на стручна подготовка;
3. Уверение за положен стручен испит за инвестиционо советување;
4. Уверение не постаро од 30 дена од надлежен суд дека лицето не е осудувано со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред поднесување на барањето за обновување на дозволата за работа на инвестиционен советник;
5. Изјава не постара од 30 дена од лицето кое бара обновување на дозволата за работа на инвестиционен советник, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истото не било осудувано со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице и
6. Доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за обновување на дозволата за работа на инвестиционен советник, согласно Тарифникот за висина на одделните надоместоци што ги наплаќува Комисијата за хартии од вредност.

**Член 5**

Документацијата од член 4 на овој Правилник треба да биде доставена до Комисијата за хартии од вредност во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот.

**Член 6**

(1) Комисијата за хартии од вредност ќе пристапи кон разгледување и одлучување по поднесеното барање за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник, откако ќе биде доставена комплетната документација предвидена во член 4 од овој Правилник.

(2) Во случај Комисијата за хартии од вредност да одлучи да не ја обнови дозволата за работење на инвестициониот советник, должна е да даде образложение за причините за недавањето дозвола за работа.

**Член 7**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-2170/1      Комисија за хартии од вредност  
13 октомври 2006 година      Претседател,  
Скопје      проф.д-р **Весна Пендовска**, с.р.

**1911.**

Врз основа на член 190 став 1 и член 148 став 8 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 13.10.2006 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ДРУШТВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

**Член 1**

Со Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистар на друштва за инвестиционо советување се уредува формата, содржина и начинот на водење на Регистарот (во натамошниот текст: Регистар) на друштвата за инвестиционо советување во Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст: Правилник).

**Член 2**

Во Регистарот на Комисијата се запишуваат друштвата кои имаат добиено дозвола за работење од Комисијата и кои се запишани во надлежниот трговски регистар.

**Член 3**

Во Регистарот се запишуваат следните податоци:

- полн назив на друштвото за инвестиционо советување;
- скратен назив на друштвото за инвестиционо советување;
- седиште и адреса на друштвото за инвестиционо советување;
- матичен број на друштвото за инвестиционо советување;
- висина на основна главнина;
- шифра на дејност (и) според номенклатурата на државниот завод за статистика;
- датум на запишување во Регистарот;
- датум на бришење од Регистарот
- податоци за органите на управување на друштвото, директорите, лицата со посебни овластувања и прокуристите;
- сите промени на некои од горенаведените податоци и
- други податоци кои се однесуваат на друштвото за инвестиционо советување.

**Член 4**

Податоците за Регистарот, Комисијата ги добива од сопствената евиденција, надлежни судови, друштвата за инвестиционо советување и други институции кои располагаат со податоци за внес во Регистарот.

**Член 5**

(1) Податоците содржани во Регистарот имаат статус на претпоставена точност и вистинитост.

